

# Цел за Одржлив Развој 1 - Нема сиромаштија

## Зошто е важно да се намали сиромаштијата?

Сиромаштијата предизвикува многу страдања и загуби за луѓето кои се сиромашни..

Сиромаштијата е поврзана со мноштво здравствени ризици, вклучувајќи зголемена стапка на срцеви заболувања, дијабетес, хипертензија, рак, смртност на новороденчиња, ментални болести, недоволна исхранетост, труење со олово, астма и проблеми со забите. Сиромаштијата, исто така, носи огромни економски, социјални и психолошки трошоци и за несиромашните. Овие трошоци влијаат на нас и поединечно и како нација.

## Која е целта на ЦОР 1?

Целта 1 повикува на крај на сиромаштијата во сите нејзини манифестации до 2030 година. Таа, исто така има за цел да обезбеди социјална заштита за сиромашните и ранливите, да го зголеми пристапот до основните услуги и да ги поддржи луѓето кои се оштетени од екстремни настани поврзани со климата и други економски, социјални и еколошки шокови и катастрофи.

## Еве 8 ефективни решенија за Цел 1:

1. Едуцирајте ги децата.
2. Обезбедете чиста вода.
3. Обезбедете основна здравствена заштита.
4. Охрабрете и поддржете девојка или жена.
5. Подобрете ја исхраната во детството.
6. Поддржете еколошки програми.
7. Контактирајте ги децата во конфликт.
8. Спречете детски бракови.

